

Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност во снабдувањето со крв

Член 1

Во Законот за безбедност во снабдувањето со крв („Службен весник на Република Македонија“ број 110/07, 164/13 и 144/14), во членот 49 став 1 во воведната реченица зборовите: „7.000 до“ се бришат.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Во ставот 3 зборовите: „1.500 до 2.500“ се заменуваат со зборовите: „1.200 до 1.800“.

Член 2

По членот 50 се додаваат два нови члена 50-а и 50-б, кои гласат:

„Член 50-а

„За прекршоците утврдени со членовите 49 и 50 од овој закон, државниот санитарен и здравствен инспектор на сторителот е должен на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен платен налог, согласно Законот за прекршоците.

Државниот санитарен и здравствен инспектор е должен да води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот од покренатите постапки.

Во евиденцијата од ставот 2 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и за исходот од постапката.

Личните податоци од ставот 3 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот за здравство.

Член 50-б

Одмерувањето на висината на глобата за правното лице се врши согласно Законот за прекршоците.“

Член 3

Во членот 51 став 1 по зборот „води“ се додаваат зборовите: „и прекршочни санкции изрекува“.

Ставот 2 се брише.

Член 4

Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“